

Во врска со примената на новиот Закон за акцизите од 01.01.2020 година, како и воведувањето на Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи – Подаппликација за акцизи, Царинската управа го издава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА

ИМАТЕЛИТЕ НА АКЦИЗНИ ДОЗВОЛИ КОИ ЌЕ СЕ ПРЕРЕГИСТРИРААТ КАКО МАЛИ ДЕСТИЛЕРИИ

Се известуваат имателите на акцизни дозволи кои ги исполнуваат условите за пререгистрација како мали дестилерии потребно е да се регистрираат во системот и да поднесат барање за реиздавање на акцизната дозвола, односно за издавање на акцизна дозвола за мала дестилерија најдоцна до 31.12.2020 година да се регистрираат во Системот и да поднесат електронско барање за реиздавање.

Регистрирањето во системот се врши преку следниот линк:

<https://trader.customs.gov.mk/registration-ui/public/main.htm?execution=e1s1&lang=mk>

Поднесувањето на барањето за реиздавање на дозволите и одобренијата во системот се врши преку следниот линк:

<https://trader.customs.gov.mk/trader-meos-ui/protected/main.htm>

За регистрирање во системот и поднесување на документи преку системот потребно е да се обезбеди дигитален сертификат.

Дополнителни информации и документација може да се најдат на следниот линк:

<http://carina.mk/index.php/mk/e-carina/socdad-mk/socdad-teh-dok-mk>

или на телефон 02 3 29 39 41 и 02 3 29 39 08

Барањето треба да се поднесе и во хартија со административни такси 50,00 и 500,00 денари. Кон барањето треба да се приложат следниве документи:

- Решение од Централниот регистар на РСМ од кое може да се види дејноста и седиштето на подносителот на барањето;
- План за производство на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци од мала дестилерија кој содржи информации за:
 - а) видот на алкохолни пијалаци што треба да се произведат и складираат во акцизниот склад,
 - б) просечната месечна количина на етил алкохол и алкохолни пијалаци што треба да се произведе според видот и стапките на акциза,

в) максималната планирана количина на етил алкохол и алкохолни пијалаци, кои во акцизниот период треба да се пуштат во слободен промет - по видови добра и стапки на акциза,

г) производствениот капацитет за производство на етил алкохол и максимален капацитет на складирање на алкохолни пијалаци - по видови и стапки на акциза,

- Изјава од која е видно дека малиот независен производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за комерцијални цели е правно и економски на било кој начин независен од од било кој друг производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци;
- Изјава од подносителот на барањето за видови на алкохолни пијалаци кое ќе произведува и
- Изјава дека производителите ќе ги обележи со специјална етикета во согласност со член 72 став (7) од Законот за акцизите.